



ПРОПОЗИЦИИ

КРОС КАНТРИ (ХСО) КРУШЕВО

15.06.2025



Организатор: Велосипедски Клуб "Оксижен" од Скопје, Велосипедска Федерација на Македонија

Патека: Должина на круг ~3.7км

Локација: Алто ски центар Станиќ, Крушево

Број на кругови по категорија

Лиценцирани возачи	Хоби возачи
- Сениори мажи - 7 круга - Сениори жени - 5 круга - Јуниори - 6 круга - Кадети - 4 круга - У15 - 3 круга - У13 - 3 круга (скратена) - Мастерс - 5 круга	- ХОБИ МАЖИ И ЖЕНИ 17+ ГОД - 3 круга - ХОБИ КАДЕТИ 13-16 ГОД - 2 круга - ХОБИ ДЕЦА 9-12 ГОД - 1 круг (2 круга скратена)

Дата:	15.06.2025 година
Старт:	Сите натпреварувачи стартуваат во 12 часот со 1мин растојание на старт помеѓу категориите освен У13 лиценцирани и хоби деца кој стартуваат во 10.45ч.
Стартни броеви:	Од 9.30ч - 10:30ч.
Пријава:	<u>ЗАДОЛЖИТЕЛНО пријавување за сите на веб страната на oxygen.mk на следниот линк регистрација најдоцна до 13.06.2025 до 17 часот. Учество е бесплатно.</u>
Категории:	Како што е нагласено погоре
Технички прописи:	Секој натпреварувач мора да носи заштитна кацига и да има исправен велосипед и пополнета изјава за согласност или согласност на родител за малолетни лица.
Награди:	Медали за прво пласираните тројца по категорија.
Право на учество:	Велосипедисти, во категориите лиценцирани возачи: Елите мажи и жени, Јуниори, Кадети, Мастерс, У15, У13 и во хоби категориите назначени погоре
Бодување:	Трката се бодува за ранг-листа на ВФМ.
Трошоци:	Организациони трошоци на терет на организаторот.
Казни:	Според правилникот на УЦИ и ВФМ и Министерството за здравство на РМ
Посебни одредби:	Организаторот има право на измена на пропозициите, патеката и бројот на круговите во зависност од временските услови на патеката, за што е должен еден час пред стартот да ги извести учесниците.
Напомена:	Секој натпреварувач со старт на трката значи дека ги прифаќа пропозициите и вози на сопствена одговорност. Организаторот не одговара за постапките на натпреварувачите према самите себе, према други лица, како и за причинета материјална штета.